



Општи услови за осигурување на стакло

Изразите употребени во овие услови го имаат следново значење:

осигурувач - Триглав Осигурување АД, со кој е склучен договорот за осигурување;

договорувач на осигурувањето - лице кое склучува договор за осигурување;

осигуреник - лице чиј имот и/или имотен интерес се осигурува. Договорувачот на осигурувањето и осигуреникот претставуваат исто лице, освен кај осигурување за туѓа сметка;

полиса - исправа за склучениот договор за осигурување;

премија - износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување;

надомест од осигурување - износ кој го плаќа осигурувачот според склучениот договор за осигурување.

член 1: осигурителни опасности (ризичи)

- [1] Осигурувањето покрива штета што настанала како резултат на пукање, кршење или разбивање на стакло или други осигурени предмети.
- [2] Осигурувањето не покрива штети што настанале:
1/ при преместување или сместување на осигурените предмети во простории кои не се наведени во полисата за осигурување;
2/ поради гребаници и слични оштетувања на површината на осигурените предмети;
3/ лизгање или слегување на земјиште;
- [3] Штетите на слики, натписи и украси се покриена само доколку настанале истовремено со штетата на самиот осигурен предмет на кој што се наоѓа сликата, натписот или украсот.
- [4] Ако се осигуруваат светлечки цевки и светлечки паноа со делови од придружната опрема, осигурувањето покрива и штети поради кршење, прегорување и пожар на придружната опрема.
- [5] Ако е посебно договорено, осигурувањето исто така покрива и штети на осигурените предмети што настанале затоа што причинителот ги оштетил со боја или други супстанции.

член 2: предмет на осигурување

- [1] Предмет на осигурување на стакла е следново:
1/ Стакло, светлечки натписи и реклами, слики, натписи и украси изработени на осигурените стакла, плочи од природен и вештачки камен на маси, излози, полици и слично; сообраќајни огледала и сообраќајни знаци, разни паноа и културни, историски, како и надгробни споменици. Покрај светлечките натписи и реклами се осигуруваат и нестаклените делови и рамки како составен дел на истите;
2/ Неонските цевки и другите светлечки паноа со сите нивни делови или без нив.
- [2] Ако е договорено со договорот за осигурување, предмет на осигурување можат да бидат и предмети во излози ако постои опасност од уништување или оштетување во осигурен случај. Осигурувањето не покрива исчезнување на предметите.
- [3] Според овие услови предмет на осигурување не може да биде следново:
1/ предмети од шупливо стакло, стакла на сијалици и рефлектори, расветни тела од сите видови; рендгенски, кварцни, радио,

телевизиски и други ламби (цевки); флуоресцентни цевки и уреди за флуоресцентно осветлување, стакла кои се користат како инструменти за работа во процесот на производство, леки и стаклени топки, како и залихи на стакла и стаклена стока од секаков вид;
2/ Веќе напукнати, изгребани и оштетени предмети;
3/ Стакла во оштетени рамки.

- [4] Осигурени се само оние предмети што се наведени во полисата за осигурување.

член 3: вредност на осигурените предмети

Вредноста на осигурените предмети ја претставува нивната набавна цена зголемена за трошоците за превоз, пренос, поставување и монтажа, односно цената за изработка на нова слика, натпис или украс на стакло или стаклени букви.

член 4: место на осигурување

- [1] Осигурувањето важи додека осигурените предмети се наоѓаат во местото кое е наведено во полисата.
- [2] Во случај на проширување или промена на местото на осигурување, потребно е посебно да се утврди во договорот за осигурување дека осигурувањето важи и за предметите на проширеното, односно променетото место.

член 5: пресметка на штети

- [1] Штетата што е покриена со осигурувањето се пресметува во висина на трошоците утврдени при ликвидација на осигурениот случај за поставување на ново стакло или други предмети од ист вид и својства или за изработка на нови слики, натписи, украси или букви од стакло.
Евентуално намалување на вредноста на оштетениот предмет поради абеење и старост не се применува, но тоа не важи и за нивните придружни делови кои се осигурени заедно со светлосните цевки и паноа.
- [2] Ако заради начинот на изработка не е можно да се замени искршеното стакло, а да не се замени и рамката, тогаш и таа е покриена со осигурувањето.
- [3] Ако осигурувачот не бил во можност да изврши увид на штетата, осигуреникот е должен да ги зачува доказите за настанатата штета.
- [4] Осигурувачот може да ја надомести штетата во паричен износ или да ја доведе во состојбата пред штетниот настан.
Ако се врши надомест со доведување во состојбата пред штетниот настан, остатоците остануваат во сопственост на осигурувачот. Во сопственост на осигурувачот преминува и стаклото употребено за привремено застаклување. Ако се врши надомест на штетата во пари, осигуреникот може според договорот да ги задржи вредносните остатоци кои се пресметуваат по пазарна цена при настанување на осигурен настан, како и по состојбата во која биле веднаш по осигурениот настан. Вредноста на остатоците се одбива од износот на пресметаната штета.

член 6: трошоци по настанување на осигурен случај

- [1] Со пресметката на штетата е опфатен и надомест на трошоците за следново:

- 1/ неопходно привремено застаклување;
 - 2/ отстранување и повторно местеење на предметите кои го попречуваат поставувањето на нови предмети (на пример, заштитна мрежа, заштитни решетки, ролетни за сонце и слично).
- [2] Осигурувањето не ги покрива трошоците за отстранување или намалување на опасности, ниту трошоците за посредување на противпожарни и други друштва кои по природата на својата работа се должни да пружат бесплатна помош при осигурен случај.

член 7: сума на осигурување

- [1] Ако не е поинаку договорено, осигурувачот гарантира надомест на штета само до висината на договорената сума на осигурување.
- [2] Договорувачот на осигурувањето или осигурувачот можат да бараат намалување на сумата на осигурување и премијата за наредната осигурена година, ако сумата на осигурување значително ја надминува осигурената вредност.
- [3] Ако договорот за осигурување е склучен без сума на осигурување или на неограничена вредност, тогаш се смета дека осигурувањето е склучено на реалната вредност.

член 8: обврски на осигурувачот (надомест од осигурување)

- [1] Ако сумата на осигурување е еднаква со вредноста на осигурените предмети или повисока од неа, при ликвидација на штета осигурувачот го плаќа полниот износ на пресметаната штета, но најмногу до висина на вредноста на осигурените предмети.
- [2] Ако сумата на осигурување при ликвидација на осигурениот случај е пониска од вредноста на осигурените предмети (подосигурување), осигурувачот ја надоместува пресметаната штета само во сооднос меѓу сумата на осигурување и вредноста на осигурените предмети, но најмногу до сумата на осигурување.
- [3] Во случај кога осигурувањето е склучено по метод на прв ризик, осигурувачот го надоместува полниот износ на пресметаната штета, но најмногу до договорената сума на осигурување. Одредбите за подосигурување од став 2 од овој член во тој случај не се применуваат.
- [4] Ако во договорот за осигурување е утврдено осигуреникот сам да сноси дел од штетата (учество), при пресметката на надоместокот од осигурување се применува и договореното учество на осигуреникот во штетата.
- [5] Потребните трошоци за мерките за отстранување или намалување на штетата, а кои по настанувањето на осигурениот настан се преземаат по налог на осигурувачот, осигурувачот е должен да ги врати во целост независно од сумата на осигурување.
- [6] При ликвидација на осигурен случај се исплаќа надомест од осигурување кој се намалува за евентуално исплатената аконтација, ревалоризирана по стапката на пораст на трошоците за живот во Република Македонија од денот на уплатата на аконтацијата до ликвидацијата на осигурениот случај.

член 9: ограничување на обврските поради други осигурувања

- [1] Ако стаклата и другите предмети се осигурени и со други видови на осигурување (на пример, осигурување од пожар), при осигурен настан се плаќа надомест од осигурување по основ на другите осигурувања. По основ на осигурување на стакло се плаќа надомест само ако покретието по другото осигурување не е доволно и тоа во висина на износот на непокриениот дел од штетата.

член 10: опасни околности

- [1] При склучување на договор за осигурување, договорувачот на осигурувањето е должен да ги пријави кај осигурувачот сите околности кои се важни за процена на ризикот (тежина на ризикот) со кои бил запознаен, односно со кои би морал да биде запознаен. Како околности кои се важни за процена на ризикот посебно се сметаат околностите кои на договорувачот на осигурувањето му се познати и врз чија основа се одредува и пресметува премијата, како и оние кои се наведени во договорот за осигурување. Тие околности може заедно да ги одредат

договорувачот на осигурувањето и осигурувачот.

- [2] Договорувачот на осигурувањето е должен да му овозможи на осигурувачот преглед на ризикот.

член 11: склучување на договор за осигурување

- [1] Договорот за осигурување се склучува врз основа на писмена или усна понуда.
- [2] По приемот на понудата осигурувачот може да бара дополнување или појаснување. Се смета дека понудата стигнала до осигурувачот кога го примил барањето за дополнување или појаснување.
- [3] Одредбите за склучување на договор за осигурување се применуваат и тогаш кога ќе се промени постојниот договор за осигурување, освен во случај на промена на условите за осигурување или тарифата на премии.

член 12: плаќање на премијата

- [1] Првата или еднократна премија, договорувачот на осигурувањето е должен да ја плати при склучување на договорот за осигурување, а остатокот од премијата за кој е договорена динамика за плаќање на рати треба да се плати најдоцна пред истекот на осигурувањето. Доколку е договорено премијата да се плаќа на рати, за наплата доспеваат сите рати во тековната година на осигурување кога настанал осигурениот случај.
- [2] Доколку е договорено премијата да се плаќа на рати за изминатото време, може да се пресметува редовна камата на износот на премијата за која е договорено одложено плаќање. Ако ратата не е платена до денот на доспевање, може да се пресметува и законска камата.
- [3] За датум на плаќање на премијата се смета денот кога налогот се евидентира од страна на банката на осигурувачот.
- [4] Ако и без разлика на договореното време на осигурување во договорот била определена пониска премија, а осигурувањето од кои било причини престанало пред истекот на тој временски период, осигурувачот има право да ја побарува разликата до онаа премија која договорувачот на осигурувањето би морал да ја плати кога договорот за осигурување бил склучен само за толку време колку што реално траело осигурувањето.
- [5] Во случај на престанок на важноста на договорот за осигурување поради неплаќање на доспеаната премија, договорувачот мора да ја плати неплатената премија за времето до денот на престанок на важноста на договорот за осигурување или целокупната премија за тековната година на осигурување, ако до денот на престанок на осигурувањето настанал осигурен случај за кој осигурувачот мора да исплати надомест од осигурување.

член 13: поврат на премија

- [1] На осигурувачот во целост му припаѓа премијата за тековната година на осигурување, доколку осигурениот предмет е уништен како последица на осигурените опасности.
- [2] Осигурувачот враќа дел од премијата за неискористеното време на осигурување ако осигурениот предмет е уништен од поради настанување на неосигурени опасности.
- [3] Ако осигурениот предмет е уништен пред почетокот на покретието, осигурувачот ја враќа вкупната платена премија.
- [4] Во останатите случаи на престанок на важноста на договорот за осигурување пред завршување на периодот за кој е платена премијата, на осигурувачот му припаѓа премијата до денот до кој трае неговото покретие, освен ако не е поинаку договорено.

член 14: осигурен настан

Кај осигурување на предмети се смета дека осигурениот случај настанал во моментот кога поради еден од осигурените опасности дошло до оштетување на осигурениот предмет.

член 15: обврски на осигуреникот по настанување на осигурен случај

- [1] Осигуреникот е должен да пријави кај осигурувачот настанувањето на осигурен случај најдоцна во рок од три дена од денот кога дознал за истиот.
- [2] Осигуреникот е должен веднаш да го извести надлежниот

орган за внатрешни работи (полиција) за осигурениот случај кој настанал поради пожар или експлозија, како и провална кражба и разбојништво односно обид за такво дејствување и да наведе кои предмети биле уништени или оштетени.

- [3] Осигуреникот е должен да му ги достави сите податоци на осигурувачот и други докази кои се потребни за утврдување на причината, опсегот и висината на штетата.

член 16: постапка при вештачење

- [1] Секоја договорна страна може да побара утврдување на спорните околности од страна на вештаци.
- [2] Секоја страна назначува по еден вештак кои не се во работен однос со странките. Назначените вештаци пред почетокот на работата назначуваат трет вештак кој дава свое мислење само кога заклучоците на првите два вештака се различни, но само во граница на неопходните заклучоци.
- [3] Секоја договорна страна ги покрива трошоците за вештакот кој го именувала, а за третиот вештак трошоците се делат на половина.
- [4] Заклучоците од вештаците се обврзувачки за двете страни.

член 17: осигурување по настанување на осигурен случај

- [1] По настанување на осигурениот случај во кој осигурените предмети биле оштетени, осигурувањето продолжува без промени.
- [2] За предметите кои според договорот за осигурување се сметаат за уништени, осигурувањето по настанување на осигурениот случај престанува да важи.

член 18: промена на условите за осигурување или тарифата на премии

- [1] Ако осигурувачот ги промени условите за осигурување или тарифата на премии, за промената е должен да го извести договорувачот на осигурувањето најмалку 60 дена пред почетокот на тековната година на осигурување.
- [2] Договорувачот на осигурувањето има право во рок од 60 дена по приемот на известувањето да го откаже договорот за осигурување. Договорот престанува да важи по истекот на тековната година на осигурување.
- [3] Ако договорувачот на осигурувањето не го откаже договорот, договорот се менува со почетокот на следната година во согласност со новите услови за осигурување или тарифата на премии.

член 19: промена на адреса

- [1] Договорувачот на осигурувањето е должен да го извести осигурувачот за промена на адресата на живеење, односно седиштето или своето име односно името на фирмата во рок од 15 дена од денот на промената.
- [2] Ако договорувачот на осигурувањето ја промени адресата на станот, односно седиштето или своето име односно името на фирмата, а при тоа не го известил осигурувачот, доволно е осигурувачот да испрати известување до договорувачот на осигурувањето на последната позната адреса и да го наслови на последното познато име.

член 20: начин на известување

- [1] Договорите за содржината на договорот за осигурување се важечки само акдоколку се склучени во писмена форма.
- [2] Сите известувања и изјави што треба да се дадат според одредбите на договорот за осигурување мора да бидат во писмена форма.
- [3] Известувањето или изјавата се дадени навремено ако пред истекот на рокот се испратат со препорачано писмо.
- [4] Изјавата која треба да се даде на друго лице важи од моментот кога истото ќе ја прими.

член 21: примена на закон

За правата и обврските на договорните страни што не се уредени со овие услови се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за супервизија на осигурување. Ако со овие услови одредено прашање е уредено спротивно на законските прописи,

ќе се применуваат одредбите од законот. Во случај осигуреникот да не е задоволен од односот на осигурувачот во текот на траењето на договорот за осигурување, истиот може да достави жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување како надлежен орган за супервизија на осигурувањето.

член 22: надлежност во случај на спор

Споровите што настануваат помеѓу договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот на една страна и осигурувачот на друга страна ќе ги решава стварно и месно надлежен суд според седиштето на осигурувачот.